



Здружение Регионален центар за соработка СПЕКТАР

ПРОЕКТ „РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА И ИНФОРМАЦИИ ВО ИНДУСТРИЈАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО – НАЧИН ЗА ПРЕКУГРАНИЧЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ“

Здружението РЦС „ СПЕКТАР “ е во фаза на имплементација на проектот *„Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино – начин за прекуграничен економски развој“ со број 2007CB16IPO007-2011-2-02 и грант договор RD – 02-29-243/16.05.2013*, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Македонија. Времетраењето на проектот е 12 месеци, а вкупната вредност изнесува 99.945,73 евра со подрачје на интервенција економски развој и социјална кохезија. Водечки партнер е Здружението РЦС „ СПЕКТАР – Крива Паланка додека проектни партнери се Здружението Евроинтегра, филијала Кресна Сандански и Сојузот на енолозите во Бугарија, филијала Благоевград. Главната цел на проектот е придонесот на регионалниот економски развој преку зголемување на конкурентноста на прекуграничните вински продукти на националните и пазарите во Европската Унија, на тој начин поддржувајќи ја промоцијата на тие продукти во земјите од ЕУ; иновацијата, реструктурирањето и модернизацијата на ланецот на операции – продукционата секвенца.

Специфични цели на проектот се:

- Зголемување на нивото на знаење на заинтересираните страни преку трансфер на искуства, споделување на информации кои се темелат на основа на иновациите и најдобрите практики и примери во винскиот сектор, бидејќи квалитетот во винскиот сектор зависи од нивото на знаење и познавање на техниката на производство на вино.
- Зголемување на нивото на прекугранична соработка во рамките на винскиот сектор преку одржување на заеднички семинари и развивањето на партнерство и партнерски односи помеѓу невладините здруженија и организации
- Зголемување на свеста на посточеките и актуелните стандарди на Европската Унија и националните стандарди кои се однесуваат на производството на вино и поддршка за Македонија и производителите од нашата земја во процесот на пристапување во ЕУ преку почитување на законските регулативи
- Формирање на Здружение на Енолози на Македонија – Основачко Собрание во Штип

- Посета на винарии и винарски визби во североисточниот, источниот и југоисточниот регион на Македонија и соседниот прекуграничен регион Бугарија
- Мапирање (картирање) на регионалните подрачја на гроздови насади со информации на разновидноста и квантитетот на вино, како и оформување на база на податоци со информации од индустријата на вино од прекуграничниот регион

Директни бенефициенти се претставниците на винариите и винскиот бизнис сектор, енолозите, учесниците на дводневните тренинзи (еден во Штип и еден во Сандански), заинтересираните клиенти и извозници, медиумите (пишани и електронски) и невладиниот сектор од прекуграничниот регион Македонија – Бугарија.



 -  **ИПА Програма за прекугранична соработка ССИ Број 2007CB16IPO007**
Проект: Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино –
 начин за прекуграничен економски развој - 2007CB16IPO007-2011-2-02

